

Бр. 02-359/2
31.3.2017 година
Скопје

Во согласност со член 222 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетскиот сенат на 9. седница одржана на 31.3.2017 година, донесе

Универзитетски календар на активности и неработни денови во учебната 2017/2018 година

Почеток на учебната 2017/2018 година и почеток на наставата	(петок) 15 септември 2017
Времетраење на наставата во зимскиот семестар	15 септември - 31 декември (недела) 2017
Прва испитна сесија	8 јануари - 29 јануари 2018
Времетраење на наставата во летниот семестар	1 февруари – 18 мај (петок) 2018
Втора испитна сесија	21 мај - 15 јуни 2018
Трета испитна сесија	15 август - 15 септември 2018

На единиците каде наставата е со специфичен карактер, единиците можат да утврдат и поинакви рокови за одржување на наставата и за испитните сесии согласно со календарот и планот за реализација на наставата и испитите што ги донесува наставно-научниот, односно советот на единицата согласно со членовите 222 и 248 од Статутот на Универзитетот.

Роковите за пријавување испити, запишување и заверка на зимскиот, односно летниот семестар ги утврдуваат единиците при УКИМ.

**Неработни денови
за учебната 2017/2018 година**

➤ **ВО 2017 ГОДИНА**

За сите граѓани на РМ

- 11 Октомври, Ден на народното востание
- 23 Октомври, Ден на македонската револуционерна борба
- 08 Декември, „Св. Климент Охридски“

За граѓаните од католичка вероисповед

- 01 Ноември, Празникот на сите светци
- 25 Декември, првиот ден на Божик

За граѓаните од муслиманска вероисповед

- 24 Септември, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам

За граѓаните припадници на албанската заедница во РМ

- 22 Ноември, Ден на Албанската азбука

За граѓаните припадници на еврејската заедница во РМ

- 23 Септември, Јом Кипур, првиот ден на Јом Кипур

За граѓаните припадници на бошњачката заедница во РМ

- 28 Септември, Меѓународен ден на Бошњаците

За граѓаните припадници на турската заедница во РМ

- 21 Декември, Ден на настава на турски јазик

➤ **ВО 2018 ГОДИНА**

За сите граѓани на РМ

- 01 Јануари, Нова Година
- 07 Јануари, Божик
- 9 Април, Велигден, вториот ден на Велигден
- 01 Мај, Ден на Трудот
- 24 Мај, „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители
- 14 Јуни, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам
- 02 Август, Ден на републиката
- 08 Септември, Ден на независноста

За граѓаните од православна вероисповед

- 06 Јануари, Бадник, ден пред Божик
- 19 Јануари, Богојавление (Водици)
- 6 Април, Велики Петок, петок пред Велигден
- 17 Јуни, Духовден, петок пред Духовден
- 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)

За граѓаните од католичка вероисповед

- 2 Април, Велигден, вториот ден на Велигден

За граѓаните припадници на српската заедница во РМ

- 27 Јануари, Свети Сава

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ

- 8 Април, Меѓународен ден на Ромите

За граѓаните припадници на влашката заедница во РМ

- 23 Мај, Национален ден на Власите

Р е к т о р

Проф. д-р Никола Јанкуловски